



УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, УКИМ- СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Почитувани студенти,
поради пандемијата со КОВИД 19 а со цел запазување на здравствените и безбедносните мерки, Ве известуваме дека оваа година уписот на примените кандидати ќе се одвива по следниот редослед и на следниот начин:

10.09.2020-ЧЕТВРТОК

Време и место: од **10.00-14.00** часот во **Анексот на факултетот**

Упис на сите кандидати од студиската насока: **прехранбена технологија и биотехнологија**

11.09.2020-ПЕТОК

Време и место: од **10.00-14.00** часот во **Анексот на факултетот**

Упис на **сите кандидати од сите преостанати студиски насоки.**

На ДЕНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ сите нови студенти треба ДА НОСАТ ЗАШТИТНА ОПРЕМА (МАСКА ИЛИ МАРАМА).

Пред влезот на Анексот ќе треба да чекаат сите нови студенти и само одреден број на студенти ќе смеат да влезат во Анексот, каде што ќе се врши запишувањето.

Ве молиме да не дојде до прекршување на пропишаните мерки и препораки за заштита и превенција од КОВИД 19.

При влез и излез од објектот задолжително се врши дезинфекција на рацете и запазување на потребното растојание од 2 метра во дворот како и во објектот!

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2020-2021 година

1. ПРИЈАВЕН ЛИСТ (образец за запишување- во кои се запишуваат задолжителните и изборните предмети)- се купува во книжарница или кај фотокопирот, кој се наоѓа во просториите на факултетот;

2. СТАТИСТИЧКИ ОБРАЗЕЦ (ВОИ 20)- се купува во книжарница или кај фотокопирот, кој се наоѓа во просториите на факултетот;

3. СИТЕ ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ БЕА СКЕНИРАНИ И ПРИКАЧЕНИ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРИЈАВА НА IKNOW СИСТЕМОТ И НА ЕЛЕКТРОНСКАТА МЕЈЛ АДРЕСА односно:

- пријавен лист за конкурирање-образец А1 (купен од книжара или од фотокопирот на факултет и да биде рачно пополнет);
- електронска пријава од IKNOW системот;
- оригинални свидетелства од сите години;
- документ за положена државна матура т.е за завршено средно училиште- ДИПЛОМА;
- извод од матична книга на родените;
- доказ за државјанство;
- интерен пријавен лист;
- универзитетски пријавен лист;

- сите изјави (изјави за веродостојност и точност на документите, изјава за неконкурирање на друг факултет, изјава за неподигање на документите, изјава за согласност за користење на лични податоци и сл.);
- награди(евентуално ако имаат кандидатите);
- уплатница од 300 денари;
- уплатница од 50 денари административна такса и други документи доколку биле пратени електронски.

3. **ИНДЕКС**(се купува во книжарница или на факултетот кај фотокопирот), во кој треба да бидат пополнети сите податоци за кандидатот како и задолжителните предмети;

4. **СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА**(се купува во книжарница или на факултетот кај фотокопирот);

5. **ТРИ ФОТОГРАФИИ** (две фотографии со димензии 3,5x4,5и една со димензии 2x3);

6. **УПЛАТНИЦА(ОБРАЗЕЦ ПП50)** за уплатени **6.150.00** денари- **ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ**, на која треба да бидат пополнети следните податоци:

Име и презиме и адреса на студентот (во соодветната графа)

Матичен број на кандидатот

Цел на дознаката: прва рата од надоместокот за студирање

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Банка на примачот: НБРСМ

Сметка на примачот: 100000000063095

Износ: 6.150.00 денари

Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16

Приходна шифра и програма: 723012 41

(Примерок за уплатница имате објавено во Упатството за конкурирање на веб страната)

7. **УПЛАТНИЦА(ОБРАЗЕЦ ПП50)** за уплатени **12.300.00** денари- **ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ И ЗА СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ**, на која треба да бидат пополнети следните податоци:

Име и презиме и адреса на студентот (во соодветната графа)

Матичен број на кандидатот

Цел на дознаката: прва рата од надоместокот за студирање

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Банка на примачот: НБРСМ

Сметка на примачот: 100000000063095

Износ: 12.300.00 денари

Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16

Приходна шифра и програма: 723012 41

(Примерок за уплатница имате објавено во Упатството за конкурирање на веб страната)

8. **УПЛАТНИЦА(ОБРАЗЕЦ ПП50)** за уплатени **2.900.00** денари- **ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОПРЕМАЗА ЛАБОРАТОРИСКИВЕЖБИ**, на која треба да бидат пополнети следните податоци:

Име и презиме и адреса на студентот (во соодветната графа)

Матичен број на кандидатот

Цел на дознаката: за лабораторија

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Банка на примачот: НБРСМ

Сметка на примачот: 100000000063095

Износ: 2.900.00 денари

Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16

Приходна шифра и програма: 723012 41

(Примерок за уплатница имате објавено во Упатството за конкурирање на веб страната)

9. **УПЛАТНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП50)** зауплатени **100.00** денари- **ЗА ОСИГУРУВАЊЕ**, на која треба да бидат пополнети следните податоци:

Име и презиме и адреса на студентот (во соодветната графа)

Матичен број на кандидатот

Цел на дознаката: за ОСИГУРУВАЊЕ

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Банка на примачот: НБРСМ

Сметка на примачот: 100000000063095

Износ: 100.00 денари

Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16

Приходна шифра и програма: 723012 41

10. **УПЛАТНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП50)** за уплатени **750.00** денари- за информативни, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, на која треба да бидат пополнети следните податоци:

Име и презиме и адреса на студентот (во соодветната графа)

Матичен број на кандидатот

Цел на дознаката: **ИКСА НА УКИМ-ТМФ**

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Банка на примачот: НБРСМ

Сметка на примачот: 100000000063095

Износ: 750.00 денари

Сметка на буџетски корисник: 1600 103 689 788 18

Приходна шифра и програма: 723012 41

11. **ДОГОВОР ЗА СТУДИРАЊЕ во 2 примероци** (СЕКОЈ СТУДЕНТ ЌЕ ГО ДОБИЕ ЛИЧНО НА ДЕНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ)

II. **При пополнување на пријавниот лист** треба да се пополнат следните **ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ**

1.	Проф. д-р Бети Андоновиќ Проф. д-р Павел Димовски	Математика 1
2.	Проф. д-р Гордана Русеска Проф. д-р Биљана Анѓушева	Општа и неорганичка хемија 1
3.	Проф. д-р Верка Георгиева Проф. д-р Маргарита Гиновска	Физика
4.	/	Физичко образование

ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ДОПОЛНИТЕЛНО ЌЕ ГИ ОБЈАВИМЕ!